

# Закон за изменување и дополнување на Законот за медијација

## Член 1

Во Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ број 188/13 и 148/15) во членот 47 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум дена пред одржување на испитот преку веб страната на Министерството за правда и Јавниот радиодифузен сервис.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8).

## Член 2

Во член 49 ставот (3) се менува и гласи:

„Одборот врши ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај од член 48 на овој закон најмалку двапати годишно.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај, Одборот одлучува најмалку 30% од прашањата и студиите на случај да бидат изменети или целосно отстранети и заменети со нови од базите од член 51 на овој закон.“

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8).

## Член 3

Во членот 50 став (1) по зборовите: „Министерството за правда“ се додаваат зборовите: „за што министерот за правда определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот“.

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра денарска противвредност ќе се казни лицето од ставот (1) кое ќе дозволи да полага кандидат кое не ги исполнува пропишаните услови од овој закон.

(3) На одговорното лице од став (1) на овој член за секоја одржана испитна сесија му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Министерството за правда донесува решение.“

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

По ставот (6) кој станува став (8) се додаваат шест нови става (9), (10), (11), (12), (13) и (14) кои гласат:

„(9) На претставниците од ставот (8) на овој член за секоја одржана испитна сесија им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Министерството за правда донесува решение.

(10) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио френквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитните сесии.

(11) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио френкфенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(12) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(13) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Министерството за правда најдоцна во рок од 15 дена од завршување на испитната сесија.

(14) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од ставот (1) од овој член доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот.“

Во ставот (7) кој станува став (15) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (8)“.

Ставот (8) станува став (16).

Во ставот (9) кој станува став (17) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (7)“, а по зборот „испитот“ точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање на испитот во траење од три години, за што Министерството за правда донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

По ставот (17) се додаваат два нови става (18) и (19), кои гласат:

„(18) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на овластените претставници од ставот (8) од овој член ако постапат спротивно на ставот (7) од овој член.

(19) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на ставот (7) од овој член.“

Ставовите (10) и (11) стануваат ставови (20) и (21).

По ставот (12) кој станува став (22) се додаваат седум нови става (23), (24), (25), (26), (27), (28) и (29), кои гласат:

„(23) Министерот за правда формира Комисија за ревизија на одржаните испити, во која членуваат: два претставника на Одборот, претставник на Владата на Република Македонија, претставник на Министерството за правда и претставник на Министерството за информатичко општество и администрација.

(24) Комисијата од став (23) на овој член се состанува по секој одржана испитна сесија и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагаат кандидати кои не ги исполнуваат условите за полагање на испитот согласно член 47 од овој закон, за што доставува извештај до министерот за правда.

(25) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на Комисијата од став (23) на овој член доколку утврдат неправилности во спроведувањето на испитот, а за тоа не го известат министерот за правда.

(26) На членовите на Комисијата од ставот (23) на овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што Министерството за правда донесува решение.

(27) Доколку Комисијата од став (23) утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на ставот (7) на овој член, ќе предложи одземање на уверението за положен испит.

(28) Министерот за правда донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата од став (23) во рок од три дена од приемот на предлогот. Против решението може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(29) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на министерот за правда ако не го донесе решението во рок од утврден во ставот (28) на овој член.“

Ставот (13) станува став (30).

Во ставот (14) кој станува став (31) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (8)“.

Во ставот (15) кој станува став (32) зборовите: „ставот (8)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (16)“.

Ставовите (16) и (17) стануваат ставови (33) и (34).

#### **Член 4**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.